



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕСПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 16 јули 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 5 динари. Преплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

500.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА НАФТА И ДЕРИВАТИ НА НАФТА И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА**

1. Организациите на здружен труд што произведуваат нафта можат своите продажни цени да ги формираат најмногу до нивото на просечната цена на увозната нафта франко југословенската граница, што постоела на ден 20 февруари 1982 година.

Цените на нафтата од став 1 на оваа точка важат франко производител, при постојните услови на продажбата.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта можат своите продажни цени за одделни деривати на нафта да ги формираат така што највисоките продажни цени за тие деривати да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/lit.
1) моторен бензин:	
— од 86 октани	15,382
— од 98 октани	17,376
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	15,083
— Д-2	14,676
— Д-3	14,486
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	14,677
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	14,461
	Дин/kg
5) масло за горење — мазут:	
— лесно (Л)	9,754
— средно (СР)	8,844
— тешко металуршко (ТМ-1) и средно металуршко	9,700
— тешко (Т)	7,215
— тешко металуршко (ТМ-2)	7,912
6) примарен бензин	17,164
7) млазно гориво (ГМ-1)	16,567

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1);

8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеса) 15,353

Цените на другите течни гасови се формираат во паритет со цената за пропан и бутан;

	Дин/kg
9) битумен 40/200	11,970
Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената за битумен 40/200;	
10) аромати:	
— бензин	28,641
— тоулен	23,399
— МП-ксилен	25,403
— О-ксилен	23,399
— етил-бензен	37,108
11) специјален бензин за маслодајни растенија	24,379
12) специјален бензин за гума	22,868
Цените на другите специјални бензини се формираат во паритет со цената за специјалните бензини за гума;	
13) медицински бензин	25,910
14) авио-бензин 80/87	26,477
Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената за авио-бензин од 80/87;	
15) white spirit 140/200	14,691
16) петролкокс калциниран регулар	14,639
Цените на другите видови петролкокс се формираат во паритет со цената за петролкокс калциниран регулар;	
17) петролеј за осветление	15,836
18) петролеј за мотори	15,842
19) петролеј за сигнали	15,842
20) парафин кристален белен	34,877
Цените на другите парафини се формираат во паритет со цената за парафин кристален белен;	
21) базни масла (БУ-90 I.V.)	24,269
Цените на другите базни масла се формираат во паритет со цената за базни масла (БУ-90 I.V.) а според индексот на вискозитетот;	
22) рафинати и дестилати — вретенски дестилати ВЕД	19,015
Цените на другите рафинати и дестилати се формираат во паритет со цената за вретенски дестилат ВЕД.	
3. Организациите на здружен труд што ги произведуваат следните деривати, и тоа:	
1) моторни масла за сите мотори, диференцијали и менувачи;	
2) лежишни масла;	
3) индустриски масла;	
4) други минерални масла — само производи на рафинери (турбинско, трансформаторско, вретенско-рафинат, компресорско, цилиндарско за засите-	

на и прегреана пара, вазелинско и други минерални масла, мазива и масти од минерално потекло);

5) минерална мазива маст — само производи на рафинерии;

6) масти за куглични лагери, товатна маст, коломаст, технички и медицински вазелин;

— можат да ги формираат продажните цени и да ги зголемат до износот на зголемувањето на цените на базните масла и делумно на адитивите врз основа на зголемувањето на цените и на курените промени, сразмерно со учеството на тие сировини во производството на одделен дериват на нафта, со отстранување на неусогласеностите на цените на тие производи.

Ценовниците со цените на производите на дериватите на нафта од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд ќе ги доставуваат до Сојузната заедница за работите на цените на заверка.

4. Цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа одлука важат франко пумпна станица.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на деривати на нафта при формирањето на цените во прометот на мало можат на цената од точка 2 став 1 одредби под 1 до 4 на оваа одлука да додадат, и тоа:

- 1) 0,95 динари за литар моторен бензин;
- 2) 0,90 динари за литар на гасно масло — дизел гориво, масло за горење — екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно — специјално (ЛС).

5. Цените од точка 2 став 1 одредби под 5 до 22 и цените од точка 3 на оваа одлука важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер во местото на производителот.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на деривати на нафта, при формирањето на цените во прометот можат на цените од точка 2 став 1 одредби под 5 до 7 и одредби под 9 до 22 и од точка 3 на оваа одлука да додадат износ за покривање на трошоците на прометот со промена на постојаниот опсолутен износ пресметано во стапките што се применуваат на новите цени.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на деривати на нафта можат на цените од точка 2 став 1 одредба под 8 на оваа одлука да додадат износ:

	Дин/kg
— за покривање на трошоците за полнење на шишиња, контејнери и на садови-резервоари што се вградени во моторни возила	2,70
— за покривање на трошоците за полнење на камп-шишиња до 5 kg што се утврдени во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници	
— за покривање на трошоците на прометот на мало на шишиња, контејнери и на садови — резервоари што се вградени во моторни возила	1,65
— за покривање на трошоците за складирање на течен гас	0,843
— за покривање на трошоците на прометот на големо на шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови-резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покривање на трошоците на прометот на големо кога испорака се врши во стабилни резервоари и низ цевководи, освен ако испорака се врши на индустриски потрошувачи, на полилници и фарми	0,90

Дин/kg

— за покривање на трошоците на прометот на големо кога испорака се врши во стабилни резервоари и низ цевководи на индустриски потрошувачи, на полилници и фарми

0,40

Учеството за покривање на трошоците на прометот утврдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка претставува вкупен износ од кој сите организации на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на деривати на нафта од ст. 2 и 3 на оваа точка ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

6. Во цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 5 и одредби под 7, 8 и 14 од оваа одлука се вклучени износите за посебни намени во согласност со прописот, и тоа за:

	Дин/lit
1) моторни бензини	0,111
2) гасно масло-дизел-гориво:	
— Д-1	0,123
— Д-2	0,126
— Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,126

Дин/kg

5) масло за горење — мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авиобензин	0,150

7. На цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 5 и одредби под 7, 8 и 14 од оваа одлука се додава износ за посебни намени во согласност со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на деривати на нафта и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа на:

	Дин/lit
1) моторни бензини (од 86 и 98 октани)	3,111
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	0,123
— Д-2	0,126
— Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,126

Дин/kg

5) масло за горење — мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на деривати на нафта ќе ги уплатат на посебна сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи кај Службата на општественото книговодство на Југославија најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец.

8. На цените формирани според точ. 2 до 5 на оваа одлука се додава износ за посебни намени во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/lit
1) моторен бензин (од 86 и 98 октани)	0,178
2) гасно масло — дизел-гориво:	
— Д-1	0,203
— Д-2	0,203
— Д-3	0,211
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,207
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,207
5) течен гас	0,300

9. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 2 до 8 од оваа одлука се додава основен данок на промет за производи.

10. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 2 до 5 на оваа одлука се додава, согласно со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на деривати на нафта, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта односно на деривати на нафта, износ за покривање на трошоците на краткорочните странски кредити и тоа за:

	Дин/lit
1) моторен бензин од 85 октани	3,721
2) моторен бензин од 98 октани	3,466
3) гасно масло-дизел-гориво:	
— Д-1	1,757
— Д-2	1,660
— Д-3	1,666
4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,844
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,855

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд за промет на деривати на нафта ќе ги уплатат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија најдоцна до 15 во месецот за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со самоуправната спогодба, ќе се користат за покривање на трошоците на краткорочните странски кредити за увоз на нафта во 1981 година, за разграничениот дел во 1982 година до износот од 4,1 милијарди динари и за покривање на трошоците за краткорочните странски кредити за увоз на нафта и деривати на нафта во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1982 година, до износот од 3,3 милијарди динари.

11. На цените на дериватите на нафта формирани според точ. 2 до 5 на оваа одлука се додава надомест за патишта, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/lit
1) моторни бензини:	
— МБ-86 октани	3,056
— МБ-98 октани	2,875
2) гасни масла — дизел-горива:	
— Д-1	2,987
— Д-2	3,117
— Д-3	3,300

12. На цените на моторните бензини (од 86 и 98 октани) и на гасните масла — дизел-горива (Д-1, Д-2 и Д-3) формирани според точ. 2 до 5 на оваа одлука се додава надомест за патишта во износ од два динари за еден литар, во согласност со договорот и со прописите на надлежните органи на републиките и автономните покраини.

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот, ќе се користат за повлекување на странски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и на основното земјоделско производство.

13. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројувањата во односите на пазарот и движењата на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените за нафта и за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/82).

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 291  
16 јули 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

Од СР Хрватска

— за извонредни заслуги во развивањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави и за придонес на напорите на Југославија во остварувањето на принципите и целите на политиката на неврзаноста, како и за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слободата и независноста на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЛЕНТА

Врховец Филипа Јосип;

Бр. 26  
8 април 1982 година  
Белград

Претседател на  
Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с. р.

### У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка, Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

**Од сојузните органи**

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Јуришиќ Марка Драшко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Крајгер Антона Димитрије, Тахирбеговиќ Хасана Јусуф;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Марчета Тривуна Мишо, Живковиќ Ђуре Милош;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Опалиќ Николе Милан, Смилевски Бориса Милан, Тавжељ Станка Мирко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Белас Блажа Марин, Кликовац Алексе Јанко, Вукићевиќ Вучка Митар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Дерикоњиќ Нитодија Радиша, Калоштровиќ Душана Иво, Кијац Данила Крсто, Кабиралов Лазара Нестор, Котур Бранка Живко, Лабус Илије Јован, Марковиќ Драгољуба Видан, Остојиќ Алексе Милан, Раѓеновиќ Душана Рајко, Рудиќ Вида Мирко, Станишиќ Ивана Марија, Стојановиќ Душана Бранко, Шимуновиќ Јурија Иван, Зељиќ Чедмира Војислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Миловиќ Мила Милика;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Андесиќиќ Којадина Радован, Ђериќ Бранка Чедомира Богдан, Милиновиќ Јанка Столе, Прљинчевиќ Чедомира Зоран, Симови Милисав Алкесандар, Стајиќ Ранђела Милан, Стевановиќ Добривоје Милан, Видојевиќ Ђуре Петар, Жежелиќ-Вргоч Ивана Злата;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Чолак-Рапо Драге Мара, Делиќ Бошка Витомир, Вокиќ Петра Драгослав, Ђукелиќ Спасе Обрад, Караќиќ Бранислава Градимир, Кољаја Ђуре Јован, Кука Дамјана Мирко, Лукиќ Душана Мирко, Мачужиќ Милоша Мирослав, Манојловиќ Илије Саво, Марчетиќ Милана Светозар, Мариќ Петра Лазо, Маринковиќ Бранислава Драгомир, Маркоски Дафинче Димитрија, Миладиновиќ Радисава Милорад, Млаѓеновиќ Милана Раденко, Моравчевиќ Живка Драгољуб, Мрдаковиќ Ђорѓа Војислав, Наранчиќ Воже Јован, Периќ Радосава Зоран, Петровиќ Војина Милиќко, Петровиќ Петра Видосав, Петровиќ Радована Живојин, Сурла Ђуре Анђелија, Шеховиќ-Поповиќ Косте Бранка, Шпрајцер Јосина Владимир, Видовиќ Милана Велимир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Кастрати Рамиза Мумин, Петровиќ Милорада Милош, Савиќ Славка Никола, Стојановиќ Цветка Божиќар, Влаисављевиќ Милана Ђорђе;

— за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Брковиќ Војина Миломир, Гојковиќ Милије Миролуб, Костиќ Радомира Радослав Крнета Лазе Никола, Михајловиќ Стојана Слободан, Милојевиќ Косте Панто, Николиќ Данила Радашин, Пејчиќ Васе Мирослав, Соковиќ Ђуре Синиша, Шабановиќ Ахмета Мехмед, Утвиќ Душана Никола.

Бр. 36  
29 април 1982 година  
Белград

Претседател на  
Претседателството на СФРЈ,  
Sergej Kraigher, с.р.

**СОДРЖИНА:**

Страна

500. Одлука за највисоките цени за нафта и деривати на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта	1045
Одликувања — — — — —	1047